

ПОКАНА
за учество на работилница за
развивање на активности во рамки на Биосферен резерват (БР)

Почитувани,

Изминатите неколку години Македонското еколошко друштво, во соработка со општините од осоговскиот регион, како и локалното население, работеше на развојот и заштитата на Осогово. Во текот на спроведувањето на проектот „Осоговските Планини во Балканскиот зелен појас“ беше увидена можноста за развивање на подрачјето како модерен биосферен парк/резерват „под капата“ на UNESCO, можност која може да доведе до повеќекратни придобивки за регионот.

Биосферните резервати се подрачја воспоставени во државите членки на Програмата на UNESCO - Човек и биосфера (МАБ) за промовирање на заштитата на биодиверзитетот и одржливиот развој заснован на напорите на локалните заедници и придонесот на науката.

Невладините организации и здруженијата имаат значајна улога во функционирањето на биосферните резервати и затоа од особено значење е тие навреме да се запознаени со основните функции на БР, како би можеле понатаму соодветно и активно да се вклучат во креирањето на БР, користејќи ги можностите кои ги нуди БР, па делувајќи во таа насока и да придонесат за развојот на регионот.

Затоа **Ве покануваме** да земете учество на работилницата за развивање на активности во рамки на Биосферен резерват, **на 28 јуни, во просториите на Градскиот музеј на Крива Паланка, со почеток од 16 часот**, на која ќе разговараме подетално за биосферните резервати и развивањето на проекти во рамките на истите. Воедно, ова ќе биде можност за воспоставување или зајакнување на соработката на различните организации од регионот, што е од неопходно значење за развојот на целото подрачје.

На состанокот се поканети туристички работници, невладини организации и здруженија од осоговскиот регион.

Ве очекуваме,

Македонско еколошко друштво (МЕД)

Македонско еколошко друштво

ДНЕВЕН РЕД

15:30 – 16:00	Пристигнување и регистрирање
16:00 -16:30	Претставување на претставниците на организациите
16:30 -16:45	Презентирање на концептот - Биосферен резерват
16:45 -17:15	Дискусија на темата
17:15 - 17:30	Кафе пауза
17:30 – 17:45	Презентација – развивање на проекти во рамки на Биосферен резерват
17:45 – 18:00	Дискусија на темата
18:00 – 19:00	Работа во групи – Припрема на драфт план за проект

Контакт лице:
Евгенија Јордановска
jordanovska@mes.org.mk
02 2042 773
075 496 494

Македонско еколошко друштво